

A blurred, high-angle photograph of a crowd of people, likely at a public event or festival, with a central group of people in focus. The image is in grayscale and has a motion blur effect.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ



2010

СОДРЖИНА

ВИЗИЈА И МИСИЈА	4
ЦЕЛИ И МЕТОДИ	4
ПОРАКА ОД РАКОВОДСТВОТО	5
СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА	6
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО	6
МАКЕДОНИЈА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА	9
РАЗВИЕНИ МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – РАКОВОДЕЊЕ СО МРФП	11
ПРИФАТЕНА КУЛТУРНА РАЗНОЛИЧНОСТ, МЕЃУЗАВИСНОСТ И ДИЈАЛОГ	12
МАКЕДОНИЈА - МОДЕЛ ЗА ДИЈАЛОГ НА КУЛТУРИТЕ	12
ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН И РУРАЛЕН РАЗВОЈ	14
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ	14
ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА ПЕЛАГОНСИКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН	15
ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ, ПАРТИЦИПАЦИЈА И ПОЛИТИКИ НАСОЧЕНИ ОД И КОН ЛУЃЕТО	16
ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА	16
ВКОРЕНЕТО И ДИНАМИЧНО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО	19
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО	19
ПОДДРЖАН ЕВРОИНТЕГРАЦИСКИ ПРОЦЕС И РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА	22
РАКОВОДЕЊЕ СО БАЛКАНСКАТА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО	22
ПАРТНЕРСТВА, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ПОДДРШКА	23
ПОДДРШКА – ОДРЖЛИВ МЦМС	24
ОРГАНИЗАЦИЈА	25
СОВЕТ	25
УО	25
ПЕРСОНАЛ	26
ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА	26
НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ	27
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2010	28

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Визијата на МЦМС е мир, хармонија и просперитет на луѓето во Македонија, на Балканот и глобално.

МЦМС ја заснова визијата на универзалните принципи на граѓанско општество и партиципативна демократија, владеење на правото, рамномерен и одржлив социоекономски развој, ненасилство, почит и меѓузависност и културна разноличност.

Мисијата на МЦМС е да предводи и поттикнува промени со нови и алтернативни решенија на општествените проблеми, кои влијаат на другите чинители и кои се вклучуваат во главните текови.

ЦЕЛИ И МЕТОДИ

Долгорочни цели на МЦМС се:

- ◆ Социјална кохезија и намалување на сиромаштијата;
- ◆ Прифатена културна разноличност, меѓузависност и дијалог;
- ◆ Одржлив локален и рурален развој;
- ◆ Добро владеење, партиципација и политики насочени од и кон луѓето;
- ◆ Вкоренето и динамично граѓанско општество, кое влијае на јавните политики;
- ◆ Поддржан евроинтеграциски процес и зајакната регионална соработка;
- ◆ МЦМС, независна организација и организација со кредибилитет, способна за силни и ефективни партнерства и сојузи засновани на еднаквост (на национално, на регионално и на меѓународно ниво);
- ◆ МЦМС е атрактивна и иновативна организација која учи, со локални корени и глобален поглед.

МЦМС активностите ги остварува преку:

- ◆ застапување (информирање, градење свест, едукација; креирање и влијание на политики; следење и барање одговорност);
- ◆ развојна поддршка (капацитети и инфраструктура);
- ◆ социјално-хуманитарна поддршка.

ПОРАКА ОД РАКОВОДСТВОТО

Во 2010 година се очекуваше надминување на глобалната економската криза и излез од економската рецесија, вклучително и за Македонија, но во Европа таа се продлабочи со должничката криза и кризата во еврозоната. Македонија имаше напредок, доста нерамномерен, во своите еврионтеграциски процеси, но без завршница со членство во НАТО и одредување на датум за преговори за членство во ЕУ, поради спорот со Грција. Годишната беше полна со предизвици и за граѓанското општество, пред сè од аспект на постигнување на неговата одржливост, но и заради актуелни општествени прашања.

Деловната 2010 година МЦМС ја заврши успешно. МЦМС имаше вкупен обем (портфолио) од 18 проекти и буџет од 74 милиони денари. Реализацијата на програмското портфолио е одлична - 90 % од планот, а на буџетот 98 %.

Во односна состојбата со граѓанското општество и човековите права, 2010 г. ја одбележаа дебатите и донесувањето на значајните закони, за здруженија и фондации, како и за спречување и заштита од дискриминација. Двата закони беа долги години на дневниот ред на граѓанското општество и на МЦМС. Неуспешни обиди за нивно донесување имаше во 2006 г., односно 2005 г. Донесувањето на двата закони предизвика дебата во граѓанското општество, а ЗСЗД предизвика и поширока општествена расправа.

Дебатата за двата закони ги нагласи разликите во граѓанското општество, не толку во содржината, колку во пристапот, посебно меѓу ФИООМ и МЦМС.

Оваа година заврши програмата Водоснабдување на општина Јегуновце (ВОЈ), со што се заокружи една од најстарите и најпрепознатливите активности на МЦМС од основањето до сега – водоснабдувањето на селата посебно во ридско-планинските и други маргинализирани региони.

Во голема мерка и заради споменатите закони, продолжи и се интензивира соработката во рамките на граѓанскиот сектор (мрежите ГПМ, МБД и БЦСДН) и со државните институции, преку учеството во Заедничкиот комитет за граѓанско општество на ЕУ-РМ, Националниот совет за европски интеграции, но и со директни средби со пратеници и претставници на надлежни министерства. Се интензивираше и соработката со Државната комисија за спречување на корупцијата. Заедничкиот комитет за граѓанско општество на ЕУ-Македонија одигра значајна улога во процесот на европските интеграции на Република Македонија. На крајот од 2010 г. МЦМС повторно беше избран за член на ЗКК во новиот мандат.

МЦМС како дел од граѓанското општество се соочува со истите предизвици, промени и проблеми. МЦМС докажа дека има висок капацитет за прилагодување на брзите промени кои се случуваат во општеството. МЦМС во 2011 година, го завршува среднорочниот период (од 2008 г.). Слична е состојбата и со двете организации со кои МЦМС раководи – МРФП и БЦСДН. 2011-та година е годината во која ќе заврши целосното реструктурирање на изворите на финансирање (и поддршка) и на внатрешната организација на МЦМС. Тоа, во 18-та година на постоење ќе ја обезбеди неопходната подготовка на МЦМС за соочување со новите предизвици.



Сашо
Клековски
прв извршен директор



Александар
Кржаловски
извршен директор

СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА

МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Целта е да се придонесе кон унапредување на квалитетот на наставата и зголемување на учеството во наставата во училиштата.

Во текот на 2010 г. беа реновирани две основни училишта во руралните заедници: Ангелци и Кукуречани, додека другите две во Конче и Црнилиште, добија книги и нагледни средства. Проектот е продолжение на активностите кои се реализираа претходните три години. Сокоtab во соработка со своите партнери обезбеди нови средства за понатамошно реновирање на руралните училишта во региони каде преовладува производството на ориентален тутун.

УЧИЛИШТЕТО ЌЕ СЛУЖИ ВО СЛЕДНИТЕ 100 ГОДИНИ

„Кога ќе заврнеше дожд, чичко Ѓорѓе веднаш трчаше наоколу и ставаше кофи на местата каде што протекуваше кровот“ – вака најживописно шестооделенецот Петар ја опиша состојбата на училиштето Гоце Делчев во с. Ангелци, пред реновирањето. Но протекувањето сега е минато, па затоа Петар, облечен во народна носија од струмичкиот крај, со насмевка раскажува за неволјите на домаќинот и на сите што работеле или учеле во училиштето.

Околу 150 учениците на ова основно училиште веќе неколку месеци учат во подобри услови. Тие, со помош на нивите наставници и родители се подготвија и на 14 декември 2010 година ги пречекаа гостите што дојдоа да им честитаат за успехот. Ходникот беше претесен да ги собере задоволните родители, дојдени да ги слушнат и видат точките што ги подготвиле нивните деца. Малку на македонски, малку на турски, оти во училиштето учат и деца од турската етничка заедница, се нижеа песни, рецитации, ора, ритмички точки, драми...



сл.1 Од програмата што наставниците и децата ја подготвија за нивните гости

Гостите, министерот за образование и наука, Никола Тодоров, претставниците на донаторите МЦМС и ТИКА и градоначалникот на општина Василево им посакаа на учениците и наставниците уште долги години да го користат училиштето и да постигнуваат одлични резултати. Училиштето е изградено во 1946 година и делумно реконструирано во 1997 година. Со оваа реконструкција обновени се внатрешните и надворешните ѕидови, подот, кровот, таваните, прозорците и вратите, поставена е нова електрична инсталација и инсталација за парно греење. „Во вакво училиште е задоволство да се учи и работи“, рече во своето обраќање директорката Гордана Јанева.

НОВИ ПРОЗОРЦИ ЗА УЧИЛИШТАТА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

На крајот на октомври 2010 година, во ОУ „Браќа Миладиновци“, во Скопје, се одржа последната форумска сесија, во рамките на програмата Форуми во заедницата во општина Аеродром. Во периодот од октомври 2009 до април 2010 година се одржаа 7 форумски сесии, на кои во просек учествуваа по 120 учесници. Од предлог идеите, жителите на општината ги изгласаа проектите: реконструкција на прозорци и врати во основните училишта „Блаже Конески“, „Браќа Миладиновци“, „Гоце Делчев“ и градинката „Изворче“. Беа заменети вкупно 307 прозорци и врати што ќе овозможи поквалитетно одвивање на наставата и подобрување на енергетската ефикасност.



сл.2 Новише прозорци за подобро здравје на учениците и заштеда на енергијата

„Во овој процес бев вклучен од самиот почеток, како претставник на граѓанските организации, рече Доне Николовски, претседател на Сојузот за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркоманија на Македонија. „Сметам дека целиот процес се одвиваше многу успешно, објективно, со голема активност од сите структури, како од граѓаните, наставниците и претставниците на општината. Овој проект успешно се реализираше, и покрај тоа што има и други проблеми, но тие се надевам ќе се решаваат со програмата на општината. Сметам дека и понатаму граѓаните треба да бидат вклучени во одлучувањето и развојот на општината“, ни изјави Николовски.

Вкупната сума на проектот изнесуваше околу 7,5 милиони денари, обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) и општината Аеродром. МЦМС го водеше целиот форумски процес.



МАКЕДОНИЈА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА

Целта на програмата е понатамошен развој на поддржувачка околина за еднакви можности на сите луѓе, односно недискриминација во Македонија.

Оваа програма се реализираше во најголем дел во рамките на Сојузот Македонија без дискриминација, чиј основач и една од 10-те членки е МЦМС. Една од најзначајните активностите беше донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Беше објавена и промовирана публикацијата „Анализа на меѓународните стандарди и најдобри практики и постоечките национални закони, политики и планови на антидискриминаторската легислатива“, а беше подготвен и Извештај за состојбата со дискриминација во Македонија во 2009 и 2010 г. Се организираше и студиска посета во Брисел, Белгија, на тема „Јакнење на капацитетите за борба против дискриминација“ за 12 претставници од различни државни институции и ГО.

ДОНЕСЕН ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА



сл.3 Сојузот МБД беше многу активен во процесот на формулирање и носење на Законот

МЦМС активно учествуваше на седниците на собраниските комисии на кои се дискутираше предложениот Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД) и во рамките на Сојузот Македонија без дискриминација, предложи 33 амандмани, од кои половината беа прифатени. По донесувањето на ЗСЗД се организираа и работилници на Националното координативно тело за недискриминација, на кои се дискутираше за формирањето на Комисијата за заштита од дискриминација. Беше организирана и работилница „Предизвици за спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација“.

СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕТО „ДИСКРИМИНАЦИЈА ПО ОСНОВ НА ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ“

МЦМС со финансиска поддршка на ОБСЕ, а во соработка со Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор при Владата на РМ го спроведе истражувањето Дискриминација по основ на етничка припадност. Во публикацијата е направен преглед на законската регулатива за дискриминација, како и истражување на дискриминацијата во различни области: вработување, образование, добра и услуги, социјална заштита и здравство, и медиуми.

Најчести области на дискриминација, според личните искуства на граѓаните, се: работните односи (вработувањето), услугите во јавниот сектор (јавна администрација, а особено полицијата и здравствените услуги), но и во приватните услуги (кафе-барови, дискотеки, базени), како и образованието. За сите испитувани поединечни сектори преовладуваат мислењата дека има дискриминација, со тоа што за четири сектори (здравство, образование, правосудство и безбедност/полиција) тоа се и мнозински мислења (над 50% од испитаниците).

Амбицијата на овој документ е согледување на реалностите од аспект на достапни податоци, коментирање инцидентни појави за кои во јавноста имало перцепција за дискриминација по етничка основа и укажување на потенцијалните области на можна дискриминација на кои во иднина треба да се обрне внимание.



РАЗВИЕНИ МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – РАКОВОДЕЊЕ СО МРФП

МЦМС ги врши сите раководни, стручни и административни работи за Македонска развојна фондација за претпријатија (МРФП).

Во 2010 година исплатени се 197.249.682 МКД за 966 клиенти. Реализацијата оваа

година е за 4,6% повеќе во однос на планираниот годишен износ на кредитни исплати, а 86,2% во однос на планираниот број на нови клиенти во 2010 г. Со овие кредити поддржани се 1.748 работни места, а со користењето на кредитите во правец на проширување на својата дејност, овие претпријатија планираат да вработат нови 147 работници. Со последното, вкупно достигнатиот број на корисници до 31.12.2010 г. изнесува 8.820, со што се поддржани вкупно 14.627 постојни и 2.994 планирани работни места.

Реализирана е студиската посета на Словенија за ИПАРД за претставници на финансиски институции, а обезбедена е и финансиска поддршка за изработка на софтвер за оценка на микрокредити.



сл.4 Од посешта на млекарницата Целена при студиската посешта на Словенија

МРФП обезбеди програмска и организациска поддршка за спроведување на програмските активности на ССК, СКСЗМ и на Групата за развој на подсекторот домот и пиперка до 2011 година. Во соработка со Центарот за развој на нови бизниси (БСЦ), МРФП го спроведе анкетирањето како дел од процесот на најголемото истражување за претприемништвото во светот (ГЕМ) за 2010 г.

На крајот на полугодieto остварен е вишок на приходи над расходи во износ од МКД 34.948.097, што претставува 6,2% повеќе во однос на планираното на годишно ниво.

Повеќе информации за постигнувањата на МРФП можете да најдете на www.mrfp.org.mk

ПРИФАТЕНА КУЛТУРНА РАЗЛИЧНОСТ, МЕГУЗАВИСНОСТ И ДИЈАЛОГ

МАКЕДОНИЈА – МОДЕЛ ЗА ДИЈАЛОГ НА КУЛТУРИТЕ

Цел на програмата е подобрување на меѓуетничките односи низ институционализирање успешни модели.

Во оваа година, беа спроведени три проекти во рамките на оваа програма: Мост; Јакнење на дијалогот преку Охридскиот рамковен договор; и Анализа на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор.

Во проектот Мост беа спроведени првите четири од осумте студиски посети за размена на искуства помеѓу Македонија и Северна Ирска. Студиските посети беа фокусирани на реформите спроведени во областите полиција и правда на локалната самоуправа. Во соработка со АДИ, Гостивар, беше подготвена анализа на тема „Интеграцијата на немнозинските заедници под 20 % на централно и на локално ниво преку правната легислатива во институциите во Македонија“.

СТУДИСКИ ПОСЕТИ ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Годинава се одржаа две разменски посети фокусирани на искуствата од функционирањето на локалната самоуправа, едната во Македонија и другата во Северна Ирска.

Првата посета се реализира во октомври во Македонија. Делегација од 12 претставници од округот Омаг, од Северна Ирска и градот Слиго од Република Ирска ги посетија општините зафатени со конфликтот од 2001 година и имаа средби со претставници на Министерството за локална самоуправа, ЗЕЛС и други.

„Го идентификувавме предизвикот на испорака на услугите во поделено општество. Испораката на тие услуги на демократски начин, открива поддршка на мнозинството и малцинството и исто така открива институционални, административни и финансиски разлики. Генералниот впечаток е дека непристрасноста е најважниот стандард и основно барање на граѓаните“, вели Џо Леонард, претседавач на советот на Слиго. Според него фрустрациите најчесто растат заради финансиски ограничувања и се артикулираат како етничка доминација. „Политичката корупција се чини дека е проблем во донесувањето на одлуките и во процесот на финансиска алокација“, додава тој.



сл.5 Учеснициите и домаќините на студијската посета во Омаг, Северна Ирска

Во декември, 13 претставници од Собранието на Република Македонија, Министерство за локална самоуправа, Универзитетот на Југоисточна Европа, општините Тетово, Јегуновце и Теарце; Заедницата на единиците на локалната самоуправа и граѓанските организации „Центар за едукација и развој“ од Теарце и МЦМС беа во посета на Омах (Северна Ирска). „Со посетата на Северна Ирска имав прилика да се запознам со поразлични општествени односи и чинители од оние во Република Македонија. Јас не сум политички аналитичар, но мој впечаток е дека разликите во Северна Ирска потешко ќе можат да се „испеглаат“ и покрај континуираните обиди на поединци и групации“, вели Војислав Антовски од општина Јегуновце.

ОДДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

Јегуновце. Фокусот беше подобрување на водоснабдувањето во 12 села од поранешната општина Јегуновце, како и во с. Озормиште од општина Желино.

Целта на програмата е да се обезбеди пристап до доволни количини на здрава вода за пиење во заедниците од општина

НОВ ВОДОВОД ЗА 12 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

На 23 октомври 2010 година во Јегуновце беше пуштен во употреба новиот водовод со кој доволни количини здрава вода за пиење добија речиси 8.500 жители на 12 населени места.

Завршувањето на овој водовод, им стави крај на проблемите на жителите со бактериолошки неисправна вода која може да го загрози нивното здравје.

„Нашите граѓани го чувствуваат овој проект како свој“, рече Тони Коцески, градоначалник на општината Јегуновце.

Тој им се заблагодари на граѓаните кои овозможиле без надомест да помине трасата на водоводот низ нивниот приватен имот.

Финансиите за изградба на водоводот се обезбедени од Кралството Норвешка и Владата на Република Македонија.




сл.6 Од лево: Никола Груевски, Тони Коцески, Кјетил Паулсен, Сашо Клековски и Абдулаќим Агеми

„Чиста вода за сите е предуслов за благосостојба и просперитет“, рече во своето обраќање норвешкиот амбасадор, Кјетил Паулсен.

На отворањето се обрати премиерот на Владата на РМ, Никола Груевски.

„Овој проект, како и многу други што ги поддржуваме, јасно говори за посветеноста на Владата да ги решава проблемите на граѓаните“, рече тој. „Предизвикот за жителите на Јегуновце допрва престои“, рече во своето обраќање Сашо Клековски, прв извршен директор на МЦМС, „тој е одразен во слоганот ’Чиста сметка – здрава вода’. Се надевам дека овој тригодишен труд ќе се одржува како што треба“, додаде тој.



ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Целта е зајакнати капацитети на актерите кои придонесуваат кон одржливоста и развојот на Пелагонискиот плански регион. До крајот

на годината се одржа промоција за проектот и обуки: за развивање на проекти, за правни и организациски аспекти на јавно - приватните партнерства и за бизнис вештини и можности за финансирање бизниси.

ПРОМОЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

На крајот на септември 2010 година, во Домот на културата во Битола, со промотивна конференција започна спроведувањето на проектот Институционална надградба за координација и поддршка на бизнис активностите во Пелагонискиот плански регион. „Сите заедно ќе креираме динамичен развој кој ќе биде корисен за сите 240.000 жители на регионот. Ќе градиме партнерства во текот на цела година за да траат во сите наши следни години“, рече Емилија Ѓероска, раководител на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Целта на проектот е да се воспостават организирани и структурирани тимови за секоја општина и за Центарот кои ќе бидат способни да ги координираат и поддржат бизнис активностите во регионот. Проектот е одговорност на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, а МЦМС ќе ги спроведува обуките за општинската администрација и бизнис секторот.



сл.7 Започнувањето на проектотот предизвика голем интерес кај градоначалниците на регионот

Проектот е финансиски поддржан од Бирото за регионален развој како дел од програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа на РМ. Средствата се обезбедени од буџетот на РМ и општините во Пелагонискиот плански

регион: Битола, Прилеп, Ресен, Крушево, Демир Хисар, Новаци, Могила, Долнени и Кривогаштани.



сл.8 На обуката за јавно - приватно партнерство присуствуваа 54 претставници од јавниот и приватниот сектор.

ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ, ПАРТИЦИПАЦИЈА И ПОЛИТИКИ НАСОЧЕНИ КОН ЛУГЕТО

ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Целта на програмата е зголемена одговорност на институциите, граѓанските организации и граѓаните.

Оваа година дел од спроведените активностите беа: студиска посета во Албанија на тема „Партиципативно буџетирање“ организирана во соработка со АДИ; две обуки за Здружението за заштита и едукација на деца и млади Роми „Прогрес“ на темите „Вовед во креирање на политиките и развој на медиумските вештини“ и „Креирање и оценка на јавните младински политики“. На обуките учествуваа 34 млади, а беше подготвен и испечатен прирачникот „Младите-креатори на политики“. Беше објавен и промовиран извештајот за состојбата со корупцијата во Бугарија со наслов „Злосторство без казна“. На тема „Механизми за борба против корупцијата –искуства од Бугарија“ беа организирани четири информативни настани во Битола, Гостивар, Велес и Струмица. Во соработка со ОБСЕ беше подготвена анализа за јавно и транспарентно донесување на закони која содржи компаративен дел со искуства од повеќе земји од Европа. Со цел да се воспостават партиципативни пристапи за определување на приоритетните потреби во заедниците во 2010 г. МЦМС спроведувааше форуми во шест општини: Ресен, Битола, Аеродром, Берово, Радовиш и Конче.

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

МЦМС во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар, во април 2010, во Тирана, Република Албанија, организираше студиската посета на тема партиципативно буџетирање. Учесници на обуката беа единаесет претставници од Собранието и Владата на Република Македонија, локалната самоуправа, Универзитетот „American College“ и неколку граѓански организации. Целта на студиската посета беше да им се овозможи на учесниците да се запознаат со најдобрите практики за партиципативен пристап во набљудувањето и оценката на буџетскиот процес во Република Албанија.

Релевантните државни институции и граѓански организации на учесниците им ги претставија правната регулатива и искуствата при имплементацијата на партиципативното буџетирање на национално и локално ниво. Учесниците го посетија Здружението на општините на Албанија, Парламентот, а имаа средби и со претставници од парламентарната Комисија за економија и финансии. Во Министерството за финансии им беше претставен процесот на подготовка на буџетот и новиот пристап кон програмски буџетски процес. Дел од добрите



сл.9 Учесниците на студиската посета во Албанија

практики беа во граѓанскиот сектор. Учесниците го посетија Институтот за урбано истражување кој го имплементираше партиципативно буџетирање во три локални заедници. Го посетија и Институтот за научно истражување „Co-Plan“.

ПРИРАЧНИК ЗА ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

МЦМС во соработка со Американ колеџ од Скопје го издаде Прирачникот за партиципативно буџетирање чии автори се доц. д-р Никица Мојсоска - Блажевски и м-р Мишо Николов. Публикацијата им е наменета на граѓанските организации, државните службеници, студентите и општо на јавноста за да им помогне да се запознаат со основните и факти за буџетот на Република Македонија, за економијата на јавните пари и за концептот на партиципативно буџетирање. Таа треба да овозможи буџетот да биде лесно читлив, а граѓаните да станат активни чинители во дебатата за буџетот, како националниот така и локалните.

МЕХАНИЗМИ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА - СТУДИСКО ПАТУВАЊЕ

МЦМС во соработка со Центарот за проучување на демократијата (ЦСД) од Софија организираше студиска посета на тема: „Антикорупција – механизми за борба против корупцијата, искуството и предизвиците на Бугарија“. Посетата се одвиваше во ноември 2010 година, во Софија, Република Бугарија. Во македонската делегација учествуваа: тројца пратеници од Собранието на Република Македонија, претседателот на Републичкиот судски совет, јавниот обвинител за организиран криминал, претседателот на ДКСК, претставник од Генерален секретаријат на Влада, претставник од одделот за организиран криминал и корупција при МВР, претставник од ЗЕЛС и четворица претставници од граѓанскиот сектор.

Целта на посетата беше учесниците да добијат целосна слика за механизмите за борба против корупцијата во Бугарија како земја членка на ЕУ и да слушнат за искуството и предизвиците на Бугарија во справувањето со корупцијата. Ова треба да придонесе за подобро



запознавање со проблемите поврзани со корупцијата со кои што Република Македонија може да се соочи во иднина. Учесниците имаа можност да се сретнат со претставниците на: Инспекторатот на Врховниот судски совет, Врховното касационо обвинителство и Инспекторатот при Министерството за внатрешни работи кои што се задолжени за спроведување на механизмите за борба против корупцијата во Република Бугарија, Националната асоцијација на општините кои имаат активна улога во креирањето политики и правила за намалување на корупција на локално ниво. Исто така учесниците имаа можности да присуствуваат и на заседание на Комитетот за спречување на корупцијата, конфликтот на интереси и парламентарната етика во Парламентот на Република Бугарија.

„ЗЛОСТОРСТВО БЕЗ КАЗНА“

МЦМС го реиздаде и промовира Извештајот за борба против корупцијата и организираниот криминал во Бугарија „Злосторство без казна“. Извештајот е подготвен од Центарот за проучување на демократијата од Бугарија. На овој начин, МЦМС сака да придонесе кон анализа на политики и расправи за битни општествени прашања со фокус на корупцијата.



ВКОРЕНЕТО И ДИНАМИЧНО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Целта на програмата е креирање овозможувачка околина за ефективно функционирање на граѓанските организации.

Оваа година дел од спроведените активности беше донесувањето на новиот Закон за здруженија и фондации (ЗЗФ). МЦМС подготви посебно мислење, а за него беа организирани пет информативни настани во пет града на кои учествуваа 98 претставници од ГО. Беше организирана студиска посета во Белград, на која учествуваа седум претставници на релевантните државни институции во чија надлежност е подготвувањето на подзаконските акти и спроведувањето на Законот. Објавена е публикацијата „Финансирање на граѓанските организации од страна на државата“, а подготвен е и извештај за спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор. Спроведената Организационата анкета резултираше со истражувачкиот извештај „Самоперцепција за граѓанското општество“. Освен тоа, беа спроведени три анкети: Македонски општествени вредности; Довербата во Македонија и Општествената одговорност на граѓаните. Одржани се две седници на Заедничкиот консултативен комитет (ЗКК) на граѓанското општество на Република Македонија и Европската Унија. МЦМС спроведе девет обуки и консултации за 132 претставници на организации на граѓанското општество, државни и јавни институции.

ДОНЕСЕН НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ) е еден од најважните закони за граѓанското општество во Македонија. Тој е основниот закон што ја регулира работата на граѓанските организации. Уште од далечната 1995 година, МЦМС е посветен на подобрувањето на правната рамка за граѓанското општество. МЦМС учествуваше од самиот почеток во подготовка на текстот на новиот закон, во рамките на работната група на Министерството за правда, а исто така нејзини претставници учествуваа и на седниците на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и Законодавно-правната комисија.

Главните новини што ги носи Законот за здруженија и фондации се: проширувањето на правото и слободата на здружување, намалувањето на товарот врз здруженијата во смисла на задолжителен број органи, подобрувањето на мерките за генерирање приходи, придонесот кон доброто управување и транспарентноста, појаснувањето на одредбите низ поимник, ориентираноста кон решавање проблеми од праксата итн.

Со цел, поголема информираност на граѓанските организации за новиот закон и новините, во мај и јуни 2010 година беа организирани пет информативни настани за ЗЗФ во Битола, Гостивар, Струмица, Велес и Скопје, на кои учествуваа 98 претставници од граѓанските организации.



сл.11 Од информативниот настан за ЗЗФ во Скопје



ПРОДОЛЖИ СО РАБОТА ЗКК ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО НА ЕУ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во 2009 година започна со работа Заеднички консултативен комитет (ЗКК) на граѓанското општество на ЕУ и Република Македонија. ЗКК е заедничко консултативно тело кои има цел да ги набљудува односите помеѓу ЕУ и Република Македонија од гледна точка на граѓанското општество. ЗКК ги промовира контактите и дискусијата помеѓу претставниците на граѓанското општество на двете страни по прашања од заеднички интерес. Во текот на 2010 година се одржаа три седници на ЗКК.

Македонија беше домаќин на втората средба на Заедничкиот консултативен комитет, кој се одржа во февруари во Скопје. На средбата обраќања има Џелал Бајрами, министер за труд и социјална политика, Васко Наумовски, вице-премиер за европски прашања, Ерван Фуере, шеф на Делегацијата на ЕУ во РМ и специјален претставник на ЕУ, како и двајцата со-претседатели,



сл.12 Од лево: Ерван Фуере, Џелал Бајрами, Сашо Клековски, Владимир Дрбалова и Васко Наумовски

Владимира Дрбалова и Сашо Клековски. На втората средба беа презентирани извештаите за економските и социјалните права, а беа усвоени и заклучоци кои опфаќаат неколку сегменти: патот на Република Македонија кон Европската Унија, економските и социјалните права, политиките за социјална инклузија и идните активности.

Третата средба се одржа на 8 јули во Брисел. На состанокот беше презентирани и дискутирани Извештајот за транспортната политика. Состанокот заврши со усвојување две групи заклучоци. Првата се однесува на патот на Македонија кон ЕУ, додека втората група заклучоци се однесува на транспортната политика.

Во септември се одржа завршна средба на членовите на ЗКК од Македонија во мандатот 2009-2010 г., на која се презентираше Извештајот за работата на ЗКК за периодот декември 2007 – јули 2010 г. МЦМС беше избран за член на ЗКК и во следниот двегодишен мандат.

ПОДДРЖАН ЕВРОИНТЕГРАЦИСКИ ПРОЦЕС И РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА



РАКОВОДЕЊЕ СО БАЛКАНСКАТА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) ја сочинуваат 12 граѓански организации од 9 земји од балканскиот регион: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово, Македонија, Романија, Словенија и Србија. МЦМС раководи со Извршната канцеларија на БЦСДН.

Во 2010 г. се зачлени Институтот за демократија и медијација (ИДМ) од Албанија, а започната е и процедура за прифаќање на членство на ТУСЕВ од Турција. Беше реализирано истражување за состојбата со граѓанскиот дијалог во земјите во регионот кое беше презентирano преку политички документ (полиси пејпр). Беа воспоставени и нови контакти со мрежи како АЛДА (Асоцијација на агенции за локална демократија) и ЦЕЕЦН (Граѓанска мрежа на Централна и источна Европа), ОнеВорлдСЕЕ, а мрежата беше промовирана на неколку настани како позитивна пракса во регионалното вмрежување на ГО.

ГРАЃАНСКИОТ ДИЈАЛОГ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

БЦСДН ја објави публикацијата „Алката што недостасува? Развој и функционирање на граѓанскиот дијалог на Западен Балкан“, стратешки документ кој е продолжение на напорите на БЦСДН да им понуди и на локалните и на меѓународните засегнати страни, особено на институциите на ЕУ, анализа и препораки за развој на граѓанското општество на Балканот со фокус на неговата улога во процесот на пристапување кон ЕУ.



сл.13 „Алката што недостасува“ беше промовирана во Брисел

Документот се фокусира на анализирање на тековната ситуација во развојот и функционирањето на граѓанскиот дијалог во седумте земји од Западен Балкан во процес на (прет) пристапување кон ЕУ. Понатаму, дава заклучоци за тоа како политиката за проширување на ЕУ би можела да даде подобра поддршка на тековните локални напори и на регионално и на национално ниво со препораки на кои подеднакво ќе се осврнат сите три засегнати страни – ЕК, националните влади и граѓанското општество.

Документот е подготвен со поддршка на УКаид од Министерството за меѓународен развој на Велика Британија (ДФИД) и Балканскиот фонд за демократија (БТД).

ПАРТНЕРСТВА, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ПОДДРШКА

ОДНОСИ СО АКТЕРИТЕ

Соработката на МЦМС се одвиваше со домашни организации и институции, со агенциите членки на Светскиот совет на црквите и со други странски организации.

Советот на ГПМ донесе одлука за регистрација на ГПМ. МЦМС активно учествува во подготовката на потребните документи за регистрација на ГПМ, пред сè на предлог-статутот. Во ноември МЦМС и неговиот прв извршен директор, Сашо Клековски беа повторно избрани за членови во ЗКК за следниот двогодишен мандат. .



сл.14 Една од средбите на Националното координативно шело

Во 2010 год. членките на Сојузот „Македонија без дискриминација“ работеа интензивно на подготовката и лобирањето за Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Активностите по донесувањето беа фокусирани на последователните чекори за негово спроведување.

Продолжи интензивната соработка со државните институции, најмногу заради активностите за поддршка и лобирање на законите за здруженија на граѓани и фондации и за недискриминација.

Одборот на директори учествуваше и во консултациите на Секторот за европски прашања (СЕП) за Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија, односно за неговата ревизија за 2010 г. МЦМС учествуваше и во консултациите на СЕП за програмирањето на ИПА 2011. МЦМС во 2010 г. започна поинтензивна соработка со Државната комисија за спречување на корупција, која се формализираше со потпишување меморандум за соработка. Претставници на МЦМС членуваат во работната група за подготовка на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2011 – 2015.

Александар Кржаловски, извршниот директор на МЦМС продолжи со активното учество во НСЕИ, како претставник на ГПМ.

Регионалната соработка МЦМС пред сè ја остварува преку Балканската мрежа за развој на граѓанското општество.

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Во текот на 2010 година издадени се 12 броја на е-билтенот. Годишниот извештај е издаден во електронска форма (на ЦД) на македонски, на албански и на англиски јазик. Веб-страницата постојано се ажурира, а дел од нејзините содржини се публикуваат и на други социјални медиуми, овозможувајќи на тој начин поголема видливост на работењето на МЦМС.

ПОДДРШКА – ОДРЖЛИВ МЦМС

ПРИСТАП КОН ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Во 2010 г. се подготвени и поднесени вкупно 19 нови апликации, од кои осум беа предлози за проект (грантови), шест за испорака на услуги и пет за изразување интерес за учество на повиците за услуги.

ВОЛОНТЕРСТВО И ПРАКСА

Интересот за волонтирање во МЦМС се зголемува, така што во 2010 г. имаше вкупно 27 пријави за волонтирање. Во 2010 г. имаше осум волонтери, кои беа селектирани врз основа на нивниот интерес и потребите на МЦМС. Американ колеџ побара соработка за прием на студенти на практична настава во МЦМС.

БИДЕТЕ АКТИВНИ – ВОЛОНТИРАЈТЕ!

„Пред да започнам со волонтирање истражував на интернет за граѓанските организации во Македонија и за нивните цели“, вели Симона Огненовска, една од волонтерките. „МЦМС го задржа мојот интерес бидејќи имаше одлично организирана веб страна на која можев да ги најдам сите потребни информации што за мене е показател за функционирањето на организацијата“, вели Симона.

За дел од волонтерите ова е прво посериозно искуство. Сепак, според нив, прилагодувањето не е тешко.



сл.15 Волонтерите во МЦМС можат да го видат работниот процес од внатре

„Пријатната атмосфера, можноста за слободно изразување идеи, постојаната поддршка и трпение од страна на вработените кон нас неискусните волонтери придонесе брзо да се вклопиме во средината на МЦМС и да се стекнеме со најразлични знаења“, вели Симона.

„Има многу работи кои можат да се научат, а кои досега не сум ги знаела“, вели Александра Тилевска. „Добив повеќе информации, за начинот на

реализирање проекти, што вклучува, како се формулираат целите итн. Волонтирањето воопшто е едно искуство плус кое понатаму ќе ми користи во животот“, додава таа.

„Сметам дека студентите во Македонија наместо да очекуваат вработување, треба активно да се вклучат и да волонтираат во граѓанските организации каде би можеле своите теоретски знаења да ги поткрепат со практични, да се запознаат со функционирањето на организациите и преку тоа да придонесат за постигнување на некои повисоки цели кои ќе и бидат од корист на заедницата каде тие живеат“, вели Симона.

МЦМС ќе продолжи со оваа пракса и во иднина, овозможувајќи им на младите луѓе да го видат работниот процес од внатре и подготвувајќи ги за предизвиците во животот.

ОРГАНИЗАЦИЈА

СОВЕТ

Ахмет Јашаревски
 Бехиџудин Шехапи
 Беким Имери
 Билјана Герасимовска -
 Китановска
 Владимир Тодоровиќ
 Газменд Ајдини
 Дилбера Камберовска
 Душица Перишиќ
 Душко Кантарџиев
 Ѓоко Ѓорѓевски
 Ѓунер Исмаил
 Елена Николова
 Звонко Шаврески
 Ило Трајковски
 Јагуп Селимовски
 Келменд Зајази
 Кочо Анѓушев
 Михаил Цеков
 Пепо Леви
 Рами Керими
 Ратко Лазаревски
 Ризван Сулејмани
 Славко Велевски



сл.16 Една од седниците на Советот на МЦМС

УО

1. Ризван Сулејмани, претседавач,
 доктор по политички науки, директор
 на Институтот за политички и
 меѓукултурни студии во Скопје
2. Кочо Анѓушев, заменик-
 претседавач, доктор по технички
 науки
3. Билјана Герасимовска-Китановска,
 доктор по општа медицина, магистер
 по нефрологија, вработена во
 Клиничкиот центар Скопје, член на
 ЕСЕ – Скопје
4. Бехиџудин Шехапи, претседател на
 Ел хилал, Скопје
5. Горан Михајловски, главен и
 одговорен уредник на „Вест“
6. Ѓоко Ѓорѓевски, Македонска
 православна црква
7. Јагуп Селимоски, Исламска верска
 заедница во Република Македонија
8. Славко Велевски, градоначалник на
 општина Могила



сл.17 Вработенише во МЦМС

ПЕРСОНАЛ

На крајот од 2010 г. МЦМС имаше 24 соработници, од кои 20 се со заснован полн работен однос на неопределено време, а четири соработници со заснован полн работен однос на определено време.

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРВ ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
Сашо Клековски
skl@mcms.org.mk

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
Александар Кржаловски
akr@mcms.org.mk

ГРУПА ЗА РАЗВОЈ
Димче Митрески
dmt@mcms.org.mk

Горан Јорданоски
gjr@mcms.org.mk

ГРУПА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Тетјана Лазаревска
tlz@mcms.org.mk

Лазар Неданоски
lnd@mcms.org.mk

Глигор Михаиловски
gmh@mcms.org.mk

**ГРУПА ЗА ГРАЃАНСКО
ОПШТЕСТВО**
Емина Нурединоска
enr@mcms.org.mk

Валентина Чичева
vch@mcms.org.mk

Даниела Стојанова
dsj@mcms.org.mk

Марија Саздески
msz@mcms.org.mk

Емил Махмутович
emh@mcms.org.mk

ГРУПА ЗА ИНФОРМАЦИИ
Гонце Јаковлеска
gjk@mcms.org.mk

Грамос Шабани
gsb@mcms.org.mk

Борис Ристовски
brs@mcms.org.mk

**ОДНОСИ МЕЃУ
ЗАЕДНИЦИТЕ И БАЛКАН**
Тања Хафнер-Адеми
thf@mcms.org.mk

Дервиша Хаџиќ-Рахиќ
dhd@mcms.org.mk

Илина Нешиќ
ins@mcms.org.mk

**АДМИНИСТРАТИВНА
ГРУПА**

Милка Божиновска-
Миова
mmv@mcms.org.mk

Кренар Кука
kkk@mcms.org.mk

Адис Рахиќ
arh@mcms.org.mk

Данило Митов
dmv@mcms.org.mk

Весна Богдановска
vbg@mcms.org.mk



НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ

Deloitte.

Deloitte DOO
 ML Teodosij Gologanov 28
 1000 Skopje
 Republic of Macedonia

Tel: +389 (2) 3111 300
 Fax: +389 (2) 3119 544
 centrmacedonia@deloittecc.com
 www.deloitte.com/Macedonia

Central Register of RM
 Registry Number 4981427
 Komercijalna Banka AD, Kej
 Dimitar Vlahov, Skopje
 Account no. 300-0000000910-22
 VAT MK 4030994253680

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До Советот на Македонски центар за меѓународна соработка

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 2–23) на Македонски центар за меѓународна соработка (во понатамошниот текст „МЦМС“), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на 31 декември 2010 година, извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените на главнината и извештај за паричните текови за годината која тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и за одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за сите финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сепкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека прибавените ревизорски докази се достатни и соодветни, за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Македонски центар за меѓународна соработка на 31 декември 2010 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината која тогаш завршува, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Дилоит ДОО
 Скопје
 9 март, 2011

Deloitte doo

Превод на оригиналниот текст на Извештајот издаден на англиски јазик
 Audit, Tax, Consulting, Financial Advisory,

Member of
 Deloitte Touche Tohmatsu

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

КОНСЛОДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 2010 (износите се во илјади македонски денари, 1 ЕУР=61,4123 МКД)

Опис	Заб.	2010	2009
А. СРЕДСТВА			
Постојани средства			
Основни средства	2	13.686	13.970
Нематеријални вложувања	3	660	660
Фонд за домување	4	7.604	7.696
Вкупно постојани средства		21.950	22.326
Обртни средства			
Парични средства	5	11.908	49.156
Аванси	6	2.414	4.660
Побарувања од купувачи	7	2.617	2.170
Краткорочни финансиски побарувања	8	61.501	38.500
Останати побарувања	9	7.613	7.759
Вкупно обртни средства		86.053	102.245
ВКУПНО СРЕДСТВА		108.003	124.571
Б. ОБВРСКИ И ФОНДОВИ			
Краткорочни обврски			
Обврски спрема добавувачите	10	6.457	506
Други краткорочни обврски	11	1.473	910
Вкупно краткорочни обврски		7.930	1.416
Пасивни временски разграничувања	12	1.003	9.779
Вкупно пасивни временски разгранич.		1.003	9.779
Примени приходи за следни години	13	3.727	14.421
Вкупно обврски		12.661	25.616
Резервации за награди и други бенефиции за вработените	14	454	416
Фондови и резерви			
Фондови	15	98.538	99.750
Разлика приходи/расходи во тековен период		-3.651	-1.212
Вкупно фондови и резерви		94.888	98.955
ВКУПНО ОБВРСКИ И ФОНДОВИ		108.003	124.571

**КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ДЕН 31
ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА** (износите се во илјади македонски
денари, 1 ЕУР=61,4123 МКД)

Опис	2010	2009
А. ПРИХОДИ		
Донации и грантови		
Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)	30.119	10.199
Сокотаб и партнери. Швајцарија	6.024	3.059
Црковен развоен сервис (ЕЕД). Германија	4.304	14.807
Норвешка асоцијација на општини (КС)	3.977	28.711
Европска комисија (ЕК)	4.688	3.490
Данска црковна помош (ДЦА)	1.690	0
Други донатори	251	2.189
Вкупно донации и грантови	51.042	68.399
Сопствени приходи		
МРФП	7.165	7.420
ОБСЕ	4.643	2.044
БЦСДН	1.100	0
МНИ	1.294	0
Други сопствени приходи	55	2.163
Вкупно сопствени приходи	14.257	11.627
Камати и позитивни курсни разлики	4.551	5.936
Вонредни приходи	683	1.044
ВКУПНО ПРИХОДИ	70.533	87.006
Б. РАСХОДИ		
	2010	2009
Проекти за модернизација на образо. (ПМО)	6.097	5.940
Македонска развојна фондација за прет. (МРФП)	7.781	7.308
Македонија без дискриминација (МБД)	2.366	4.598
Модел за дијалог меѓу културите (МДК)	6.222	3.538
Локален и рурален развој (ЛРР)	2.280	11.272
Водоснабдување на општина Јегуновце (ВОЈ)	5.132	29.982
Добро управување во Македонија (ДУМ)	31.997	8.067
Институцио. развој на граѓа. Општество (ИРГ)	7.647	6.856
Балканска мрежа за развој на граѓ. опш. (БЦСДН)	1.548	2.863
ЦАФУ	2.771	3.043
ВКУПНО РАСХОДИ	73.843	87.824
Данок	-341	-394
БИЛАНС	-3.651	-1.212

Издавач

Македонски центар за меѓународна соработка

Адреса на издавачот

Македонски центар за меѓународна соработка

ул. „Никола Паралунов“ б.б.,
п. фах 55, 1060 Скопје
Република Македонија

Тел.: 02/3065-381; факс: 02/3065-298

e-mail: mcms@mcms.org.mk

www.mcms.org.mk

Прв извршен директор

Сашо Клековски

Извршен директор

Александар Кржаловски

Одговорен уредник

Гонце Јаковлеска

Помошник-уредник

Грамос Шабани

Лектор

Даниел Медароски

Фотографии

Фотоархива на МЦМС

Графички дизајн

Кома лаб.

